

Врз основа на член 30 став (5) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21) Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седница одржана на 20 септември 2021 година донесе

О Д Л У К А **за запирање на постапка**

1. Постапката за одземање на лиценца на Друштвото за производство, трговија и услуги ДАДИ ОИЛ ДООЕЛ Јакимово, Винаца, започната со Одлука за започнување на постапка за одземање на лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Еуросупер БС 95 во делот за вршење на енергетската дејност трговија на големо со Еуросупер БС 95 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.170/21, СЕ ЗАПИРА.
2. Постапката за одземање на лиценцата се запира поради тоа што носителот на лиценцата ги презема сите потребни активности и ги отстрани причините поради кои е започната постапката за одземање на лиценцата во делот за вршење на енергетската дејност трговија на големо со Еуросупер БС 95 и во утврдениот рок достави доказ за правото на сопственост на основните средства со кои носителот на лиценцата ја врши дејноста на друга локација.
3. Оваа одлука се доставува до Друштвото за производство, трговија и услуги ДАДИ ОИЛ ДООЕЛ Јакимово, Винаца.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Друштвото за производство, трговија и услуги ДАДИ ОИЛ ДООЕЛ Јакимово, Винаца е носител на лиценца за Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е-V), Екстралесно 1 (ЕЛ-1) и Еуросупер БС 95.

Согласно податоците со кои располагаше Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) утврди дека е истечен рокот на важење на Договорот за закуп на основни средства (резервоарски капацитети за вршење на енергетската дејност трговија на големо со Еуросупер БС 95) на Имотен лист бр.102685 и Имотен лист бр.102567 КО Ѓорче Петров 4-Влае на ул. Фјодор Достоевски бр.72-а Скопје, во сопственост на физички лица со пренесено право на непречено управување на Друштвото за трговија, производство и градежништво БОМАК Владо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.

Со тоа, Друштвото за производство, трговија и услуги ДАДИ ОИЛ ДООЕЛ Јакимово, престана да ги исполнува условите за вршење на енергетската дејност трговија на големо со

Еуросупер БС 95, за која е издадена лиценцата од член 50 став (1) точка 5) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/18 и „Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19) и член 30 став (1) точка 5) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21).

Поради настанатата промена како причина за отпочнување на постапка за одземање на лиценцата, во делот за вршење на енергетската дејност трговија на големо со Еуросупер БС 95, а согласно член 50 став (2) од Законот за енергетика* и член 30 став (2) од Правилникот за лиценци, Регулаторната комисија за енергетика со Известување за постоење на причини за отпочнување на постапка за одземање на лиценца бр.11-1149/1 од 16 јуни 2021 година го задолжи носителот на лиценцата во рок од 7 дена од добивање на известувањето, да доставите доказ за правото на сопственост или правото на користење на основните средства со кои друштвото ја врши дејноста (сопственост - имотен лист, закуп- имотен лист со прилежан договор за закуп и договорот за закуп). Резервоарите треба да се запишани во имотниот лист во m³.

Во оставениот рок друштвото носител на лиценцата не достави доказ за правото на сопственост или на користење на основните средства со кои ја врши дејноста трговија на големо со Еуросупер БС 95.

Имајќи го во предвид горенаведеното а согласно член 50 став (3) од Законот за енергетика* и член 30 став (3) од Правилникот за лиценци, Регулаторната комисија за енергетика донесе Одлука за започнување на постапка за одземање на лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Еуросупер БС 95 во делот за вршење на енергетската дејност трговија на големо со Еуросупер БС 95, („ Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.170/21).

Друштвото за производство, трговија и услуги ДАДИ ОИЛ ДООЕЛ Јакимово, Винаца до Регулаторната комисија за енергетика достави Известување УП1. Бр. 11-287/14 од 26 август 2021 година во кое наведе дека на 24 август 2021 година до Регулаторната комисија за енергетика поднело барање за менување на лиценцата поради зголемување на капацитетите со кои се врши дејноста, а кон кое приложи и докази за правото на сопственост на основните средства за вршење на енергетската дејност трговија на големо со Еуросупер БС 95 на друга локација.

Доказ. Известување УП1. Бр. 11-287/14 од 26 август 2021 година.

Имајќи го во предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука може да се поведе управен спор во рок од 30 дена од денот на приемот.

УП1 бр.11-287/14
20 септември 2021 година
Скопје

Претседател на
Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимовски

Në bazë të nenit 30 paragrafi (5) të Rregullores së licencave (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 51/ 19, 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 20 shtator 2021, miratoi

V E N D I M
për ndërprerjen e procedurës

1. Procedura e marrjes së licencës së Shoqërisë së Prodhimit, të Tregtisë dhe të Shërbimeve DADI OIL SHPKNJP Jakimovë, Vinicë, e filluar me Vendimin për fillimin e procedurës së marrjes së licencës për kryerjen e veprimtarisë energjetike të tregtisë me shumicë me naftë të papërpunuar, me derivate të naftës, me biokarburante dhe me karburante për transport - tregti me shumicë me Eurodizel BS (D- E V), me Ekstra të Lehtë 1 (EL-1) dhe me Eurosuper BS 95 në pjesën e kryerjes së veprimtarisë energjetike të tregtisë me shumicë me Eurosuper BS 95 (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut) nr.170/21, NDËRPRITET.
2. Procedura e marrjes së licencës ndërpritet për shkak se bartësi i licencës i ndërmerr të gjitha aktivitetet e nevojshme për të eliminuar arsyet, për shkak të së cilave ka filluar procedura e marrjes së licencës në pjesën e kryerjes së veprimtarisë energjetike të tregtisë me shumicë me Eurosuper BS 95 dhe në afatin e përcaktuar ka dërguar dëshmi për të drejtën e pronësisë së mjeteve themelore, me të cilat bartësi i licencës kryen veprimtarinë energjetike në një lokacion tjetër.
3. Ky vendim dërgohet deri te Shoqëria e Prodhimit, e Tregtisë dhe e Shërbimeve DADI OIL SHPKNJP Jakimovë, Vinicë.
4. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe botohet në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij vendimi mund të inicohet kontest administrativ në afat prej 30 ditësh nga dita e marrjes.

PA1 nr.11-287/14

20 shtator 2021
Shkup

Kryetari i Komisionit Rregullator të Energjetikës
dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së
Maqedonisë së Veriut

Марко Бислимоски